

**Потребна документација за одливни платежни трансакции во
странство за кои плаќачот резидент физичко лице
е потребно да ја достави до банката:**

Ред бр.	Вид на трансакција	Документ
1.	Одливни платежни трансакции по основ на ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ	
	- Плаќање врз основа на продажба на вложувањето кое се смета за директна инвестиција	Резидентот доставува: - доказ за извршен упис во регистарот на директни инвестиции на нерезиденти при Централниот регистар на Република Северна Македонија - доказ за намирување на законските обврски врз основа на даноци и придонеси во Република Северна Македонија
2.	Одливни платежни трансакции по основ на ПОРТФОЛИО ИНВЕСТИЦИИ	
	- Плаќање врз основа на вложување во хартии од вредност во странство од страна на резиденти коишто имаат третман на портфолио-инвестиции	Резидентот доставува: - документ со кој може да се потврди дека трансакцијата ќе биде склучена преку овластен учесник на пазарот на хартии од вредност, преку овластен учесник на странска берза или преку организиран пазар на хартии од вредност
3.	Одливни платежни трансакции по основ на НЕДВИЖНОСТИ ВО Република Северна Македонија	
	- Плаќање врз основа на купување недвижност во Република Северна Македонија во сопственост на нерезидент - плаќање на доход врз основа на издавање на недвижноста во сопственост на нерезидент	Резидентот доставува: - доказ за извршен упис во регистарот на вложување во недвижности на нерезиденти во Република Северна Македонија при Централниот регистар на Република Северна Македонија
4.	Одливни платежни трансакции по основ на извршни исправи	
	- Плаќања на капитални трансакции врз основа на извршна исправа и присилно плаќање врз основа на извршна исправа	-доказ од надлежен орган дека се намирени законски пропишаните обврски врз основа на даноци и придонеси кон државата, ако за основната работа за која настанала обврската за плаќање е предвидено приложување на таков доказ
5.	Одливни платежни трансакции во странство согласно износот	
	-Одливни платежни трансакции за физички лица на износ еднаков и поголем од 50,000 евра	Резидентот доставува дополнителни документи согласно барањето на Банката
6.	Одливни платежни трансакции на сопствена сметка во странство	
	- Пренос на средства од платежна сметка на негова платежна сметка во странство документ	- документ во согласност со Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство.*
	- Физички лица со постојано место на живеење во Република Северна	- Привремениот престој во странство се докажува со важечки документ за престој повеќе од 3 месеци.

	Македонија, коишто привремено престојуваат во странство повеќе од 3 (три) месеци, за време на нивниот престој во странство	За важечки документ за престој во странство се смета документот издаден од надлежен орган во државата со којшто се регулира престојот во таа земја.
	- Физички лица со постојано место на живеење во РСМ, а во исто време имаат и важечка странска патна исправа со податоци за адресата на живеење во странство.	- Сметката кај странската банка врз оваа основа може да е отворена само во земјата каде што е издадена важечката патна исправа и може да се користи за трансфер на средства во и од странство.
	- Физички лица со постојано место на живеење во Република Северна Македонија, коишто привремено престојуваат во странство како вработени во дипломатското претставништво во странство и членови на нивните потесни семејства, за време на нивниот престој во странство, а имаат важечки документ за работа во дипломатското претставништво во странство.	- дипломатска патна исправа - документ издаден од надлежен орган во земјата со кој се регулира престојот во таа земја или - писмена изјава на амбасадорот, конзулот или друго лице коешто раководи со претставништвото, со која изјавува дека физичкото лице е вработено во дипломатското претставништво односно дека е член на потесното семејство на лице вработено во дипломатското претставништво.
	-Странски физички лица коишто привремено престојуваат во Република Северна Македонија.	- Привремениот престој во Република Северна Македонија се докажува врз основа на важечка виза за престој или важечка работна виза во траење од најмалку 6 (шест) месеци.
	-Резиденти заради вложување во недвижен имот во странство, доколку прописите на земјата во која се наоѓа недвижниот имот го обврзуваат резидентот да отвори сметка кај странска банка заради плаќање за стекнување на недвижниот имот	- договор за купопродажба или - друг соодветен документ од кој произлегува обврската за трансфер на средствата поврзани со вложувањето во недвижниот имот.
	- Резиденти коишто имаат стекнато недвижен имот во странство, за плаќање трошоци за недвижниот имот во странство	- Доказ за извршен упис во регистарот на вложувања во недвижности при Централниот регистар на Република Северна Македонија. - Договор за закуп или друг соодветен документ од кој произлегува обврската за трансфер на средства поврзани со недвижниот имот.
	-Резиденти коишто имаат обврска за плаќање врз основа на купување хартии од вредност во странство	- налог за извршување на трансакцијата, или извештај за извршена трансакцијата, или - договор или друг документ со кој може да се потврди трансакцијата или - соодветен документ со кој може да се потврди воспоставувањето деловен однос меѓу резидентот и овластениот учесник на странска берза или на организиран пазар на хартии од вредност.
	-Резидентите коишто имаат обврска/ задолжение за плаќање определена обврска кон надлежен орган/правно лице во странство (нотарска тарифа, судски такси, банкарски провизии или извршни трошоци).	-Документ во оригинал или фотокопија заверена од надлежен орган – нотар од којшто ќе може да се утврди обврската на резидентот да изврши плаќање кон надлежен орган/правно лице во странство.

	-Физички лица со постојано место на живеење во Република Северна Македонија, за дозначување определен износ за целите на обезбедување документ за привремен престој во странство за потреби за образование	- Документ издаден од надлежна странска образовна институција, странски надлежен орган, дипломатско - конзуларно претставништво на странска земја во Република Северна Македонија со кој се потврдува дека за издавањето документ за регулиран престој во таа држава заради образование, резидентот претходно треба да отвори сметка во странска банка и да дозначи точно наведен износ на средства на сметката.
7.	Пренос на средства на сметки кај ПЛАТЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ или ИНСТИТУЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПАРИ	
	-Резидентите, физички лица, можат слободно да отвораат и да имаат сметки кај платежни институции или институции за електронски пари во странство само заради комерцијални цели, односно за купување/продавање стоки и услуги по електронски пат.	Трансферите на средства кон сметки кај платежни институции или институции за електронски пари во странство врз основа на купување стоки и услуги по електронски пат не смее да надминат 2.500 евра по лице на месечна основа. Доколку странските платежни институции или институции за електронски се и овластени учесници на странска берза или организиран пазар на хартии од вредност, во смисла на член 14 од Законот за девизното работење, резидентите, правни и физички лица, можат слободно да отвораат и да имаат сметки кај нив и за целите на купување/продавање хартии од вредност во странство.

*Повеќе инфо на следниот линк <https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-odluka-za-nacinot-i-uslovite-pod-koi-rezidentite-koisto-ne-se-ovlasteni-banki-mozat-da-otvoraat-i-da-imaat-smetki-vo-stranstvo.nspix>

Напомена: Земјите коишто се дел од Единствената област за плаќања во евра (СЕПА), се сметаат како единствена земја.

Банката го задржува правото да побара дополнителни документи.